

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 47

28 февруари 2019, четврток

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
741. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница „Борка Талески“ - Прилеп.....	2	746. Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово.....	8
742. Правилник за изменување на Правилникот за програмата и начинот на организирањето и полагањето на испитот за извршители и формата и содржината на уверението за положен испит за извршители.....	2	747. Одлука за висината на средствата за финансирање на активните програми и мерки за вработување.....	11
743. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на организирањето и полагањето на нотарскиот испит.....	3	748. Правилник за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи.....	11
744. Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје.....	4	749. Правилник за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување.....	17
745. Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје.....	6	750. Валоризационите коефициенти за пресметување на платите од поранешните години за утврдување на пензиска основа на ниво на платите од 2018 година, за пензиите остварени во 2019 година.....	23

Стр.	Стр.
751.	Висината на пензиските основици на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година за пензии остварени во 2019 година.....
23	
752.	Одлука за престанок на работа на Јавна установа за деца-Центар за ран детски развој ЈАГОТКА с. Обршани Кривогаштани.....
24	
	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кои се придржува/прифаќа Република Северна Македонија на покана на ЕУ
1.	Одлука за воведување на рестриктивна мерка согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1610 на Советот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката 2010/573/ЗНБП за рестриктивни мерки против водството на транснистрискиот регион во Република Молдавија.....
2	
2.	Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1611 на Советот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја.....
5	
3.	Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1612 на Советот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди.....
9	
	Огласен дел.....
	1-108

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

741.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/2018), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 февруари 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА „БОРКА ТАЛЕСКИ“ - ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Здравствена станица Железара - Скопје му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Назив на движната ствар	Модел	Производител	Единица мерка	Кол.
Апарат за автоматско развивање на РТГ филмови	Optimax	Оптимакс ЛТД	парче	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница „Борка Талески“ - Прилеп.

Член 3

Директорот на Јавната здравствена установа Здравствена станица Железара – Скопје склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница „Борка Талески“ - Прилеп со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-835/1
19 февруари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

742.

Врз основа на член 249 став (4) од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), министерот за правда донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗИРАЊЕТО И ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТОТ ЗА ИЗВРШИТЕЛИ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ИЗВРШИТЕЛИ

Член 1

Во Правилникот за програмата и начинот на организирањето и полагањето на испитот за извршители и формата и содржината на уверението за положен испит за извршители („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/19), членот 3 се менува и гласи :

„(1) Испитот за извршители се полага во: априлска, јунска, септемвриска и декемвриска испитна сесија.

(2) Времето и местото на одржување на испитот се објавува на веб-страницата на Министерството за правда.

(3) Пријавувањето за испитот е од први до петнаесетти во месецот кој претходи на месецот од испитната сесија.“

Член 2

Во член 4 во ставот (1) зборовите „или електронска“ се бришат.

Член 3

Во член 8 ставот (3) се менува и гласи:

„(3) На испитот се поставуваат по пет прашања од секоја област.“

Член 4

Членот 9 се менува и гласи:

„(1) Максималниот број на поени кој кандидатот може да го освои на усниот дел од испитот изнесува 100 поени.

(2) Секоја област која се полага носи максимално по 25 поени, од кои што секое прашање носи максимум по пет поени.

(3) За успешно положен устен дел од испитот неопходно е да се освојат најмалку 20 поени од секоја поединечна област.

(4) Се смета дека кандидатот успешно го положил усниот дел од испитот ако освоил најмалку 80 поени.

(5) Доколку кандидатот само на една област освои помалку од 20 поени, има право на поправен испит во истата испитна сесија.“

Член 5

Членот 16 се менува и гласи:

„Кандидатите кои го положили испитот се евидентираат во евиденцијата при Министерството за правда во која се внесуваат податоци за кандидатот од пријавата за полагање, име, татково име и презиме, датум и место на раѓање, ЕМБГ, датум и факултет на дипломирање, датумот на полагање писмен и устен дел од испитот, бројот на поените со кој кандидатот го положил испитот и забелешка, по што претседателот и секретарот на испитната комисија се потпишуваат.“

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0-1288/2

27 февруари 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Рената Дескоска, с.р.

743.

Врз основа на член 161 ставови (8) и (14) од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), министерот за правда донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗИРАЊЕТО И ПОЛАГАЊЕТО НА НОТАРСКИОТ ИСПИТ

Член 1

Во Правилникот за начинот на организирањето и полагањето на нотарскиот испит („Службен весник на Република Македонија“ бр.32/19), во член 2 во ставот (1) зборот „февруарска“ се заменува со зборот „априлска“.

Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:

„(2) Времето и местото на одржување на испитот се објавува на веб страницата на Министерството за правда.

(3) Пријавувањето за испитот е од први до петнаесетти во месецот кој претходи на месецот од испитната сесија.“

Член 2

Во член 9 пред зборот „Кандидатот“ се додава зборот „(1)“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Кандидатот кој на усниот дел од испитот е оценет со оценка „не положил“ по еден предмет има право на поправен испит во истата испитна сесија.“

Член 3

Во член 11 во ставот (2) зборовите „претходниот ден од“ се заменуваат со зборовите „два дена пред“.

Во ставот (3) зборовите „до два дена“ се заменуваат со зборовите „два дена пред денот на полагање“.

Член 4

Во член 15 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Уверението се издава во два примерока од кои еден за кандидатот, а другиот останува во досието за кандидатот во Министерството за правда.“

Член 5

По членот 15 се додава нов член 15-а, кој гласи:

„Член 15-а

Кандидатите кои го положили испитот се евидентираат во евиденцијата при Министерството за правда во која се внесуваат податоци за кандидатот од барањето за полагање, име, татково име и презиме, датум и место на раѓање, ЕМБГ, датум и факултет на дипломирање, датумот на полагање писмен и устен дел од испитот и забелешка, по што претседателот и секретарот на испитната комисија се потпишуваат.“

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0-1288/3

27 февруари 2019 година
СкопјеМинистер за правда,
д-р Рената Дескоска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

744.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став 1 алинеја 6 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со член 80 став 5 од истиот закон, член 51 став 1 и став 3 и член 52 став 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр.124/15 и 65/18), член 14 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“, бр.62/06 и 150/10) и член 24 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-52 од 13.02.2019 година, за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, а согласно Заклучокот, бр.02-1122/2 од 27.02.2019 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 11-та седница одржана на 27.02.2019 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за телевизиско емитување, бр.08-7 од 05.01.2015 година на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, поради неисполнување на обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради неплатен годишен надоместок за дозвола за телевизиско емитување во законски утврдениот рок – 30 дена од денот на приемот на Фактурата бр.2019-100-0007 (наш арх.бр.05-94/1 од 10.01.2019 година).

2. Фактурата бр.2019-100-0007 (наш арх.бр.05-94/1 од 10.01.2019 година) се сторнира и на субјектот од точка 1 од оваа Одлука, му се издава нова фактура, која се однесува само на периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, која треба да се плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот на нејзиното издавање.

3. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“, на веб страницата на Агенцијата и во два дневни весници, од кој едниот дне-

вен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија.

4. Оваа Одлука е конечна.

Образложение

Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, е имател на дозвола за телевизиско емитување, бр.08-7 од 05.01.2015 година, за емитување преку сателит, на државно ниво, на територијата на Република Македонија, телевизиски програмски сервис со претежно забавен општ формат, на македонски јазик.

Согласно член 80 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), за дозволата за телевизиско или радио емитување радиодифузерите, со исклучок на јавниот радиодифузен сервис, плаќаат годишен надоместок на сметка на Агенцијата согласно со овој закон. Годишниот надоместок се плаќа за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата за телевизиско или радио емитување во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата (член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

Во однос на надоместокот за доделената дозвола за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, бр.08-7 од 05.01.2015 година, Агенцијата на 10.01.2019 година, му достави Фактура бр.2019-100-0007 (наш арх.бр.05-94/1 од 10.01.2019 година) за надоместокот за дозволата, согласно која радиодифузерот имаше обврска да плати 2.489.669,00 (двамилонишестотиниосумдесетидеветилјадишестотинишесетидевет) денари за годишен надоместок за дозволата за телевизиско емитување, за периодот од 05.01.2019 година заклучно со 04.01.2020 година. Во Агенцијата во доставната книга е заведено дека фактурата била уредно примена на 10.01.2019 година.

Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши административен надзор, кој се врши на работењето на издавачите на медиуми од аспект на усогласеноста на нивното работење со условите утврдени со Законот за медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на него (член 29 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

Агенцијата, преку Секторот за финансии и логистика, изврши административен надзор на работењето на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје од аспект на исполнување на обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, при што по извршениот редовен административен надзор, во Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.05-764/1 од 12.02.2019 година, констатираше дека наведениот радиодифузер не ја исполнил законската обврска пропишана во член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил годишниот надоместок за дозво-

лата за телевизиско емитување на сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Имено, според доставената Фактура бр.2019-100-0007 од 10.01.2019 година, Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, имаше обврска да плати 2.489.669,00 (двамилионичетиристотиниосумдесетидеветилјадишестотинишесети девет) денари за годишен надоместок за дозволата за телевизиско емитување, за периодот од 05.01.2019 година заклучно со 04.01.2020 година. Во цитираниот Писмен извештај за извршен административен надзор, беше констатирано дека заклучно со 08.02.2019 година кога беше крајниот законски рок за уплата на надоместокот за дозволата за телевизиско емитување, за периодот од 05.01.2019 година заклучно со 04.01.2020 година Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, не извршило уплата во износ од 2.489.669,00 (два милионичетиристотиниосумдесетидеветилјадишестотинишесетидевет)денари.

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека доколку се констатира непочитување, повреда или прекршување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и подзаконските акти, донесени врз основа на него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на Агенцијата, против издавач на медиум, Советот на Агенцијата може да преземе мерка - одземање на дозволата.

Согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување, пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по претходно доставено писмено известување, доколку имателот на дозволата не го плати надоместокот за дозволата во законски утврдениот рок.

Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја покренува Советот по предлог на директорот на Агенцијата.

Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно која имателот на дозволата, Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, во законски определениот рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата, не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно имателот на дозволата не го платил надоместокот за дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок, Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски врз основа на член 83 став 1, а во врска со член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, достави Предлог Уп1 бр.08-52 од 13.02.2019 година за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 8-та седница одржана на 15.02.2019 година, согласно Заклучокот, бр.02-748/14 од 15.02.2019 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-52 од 13.02.2019 година, за покренување на постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, доставен од предлагачот, Директор на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски.

Во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, бр.08-7 од 05.01.2015 година, а согласно член 82 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата достави Известување до наведениот радиодифузер (Уп1 бр.08-52 од 15.02.2019 година), во кое му беше укажано дека доколку не го плати годишниот надоместок за дозволата за вршење телевизиско емитување согласно член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот на Директорот на Агенцијата, Уп1 бр.08-52 од 13.02.2019 година, ќе донесе Одлука за одземање на неговата дозвола за телевизиско емитување, по што согласно член 85 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери.

Известувањето Уп1 бр.08-52 од 15.02.2019 година, беше испратено до Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, во писмена форма во врска со што во Агенцијата е доставена повратница од Македонска пошта дека било уредно примено на 19.02.2019 година. Исто така, цитираното известување на 15.02.2019 година беше испратено и во електронска форма на електронската адреса на радиодифузерот регистрирана како информација за контакт во Централниот регистар на Република Македонија, како и на електронската адреса на радиодифузерот евидентирана во регистарот на радиодифузери на Агенцијата.

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на директорот за покренување постапка за одземање на дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, бр.08-7 од 05.01.2015 година, и во рокот од 15 (петнаесет) дена, од денот на приемот на Предлогот Уп1 бр.08-52 од 13.02.2019 година, од страна на членовите на Советот на Агенцијата, не ја исполнил обврската предвидена во член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, овластеното лице од страна на Директорот на Агенцијата врз основа на Овластувањето бр. 03-1125/1, достави Предлог бр. 08-52 од 26.02.2019 година со кој Советот на Агенцијата врз основа на член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно Заклучокот на Агенцијата, бр.02-1122/2 од 27.02.2019

година, донесе Одлука со која се одзема дозволата бр.08-7 од 05.01.2015 година за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, поради тоа што имателот на дозволата не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок.

Согласно член 24 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, доколку имателот на дозволата за телевизиско или радио емитување не изврши плаќање на надоместокот, по доставената фактура во рокот наведен во став 3 на овој член од Правилникот, истата се сторнира и му се издава нова фактура која се однесува само на периодот на работењето, која фактура се плаќа не подоцна од осум дена од денот на нејзиното издавање. Во спротивно наплата на долгот, се врши по судски пат.

Фактурата бр.2019-100-0007 (наш арх.бр.05-94/1 од 10.01.2019 година) за надоместокот за дозволата за телевизиско емитување, се сторнира и на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, му се издава нова фактура, која се однесува само на периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, и која ќе треба да се плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот на најзиното издавање.

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско или радио емитување е конечна, а против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот суд е итна.

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука како во диспозитивот.

Уп1 Бр. 08-52	Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
27 февруари 2019 година	Претседател на Советот,
Скопје	Лазо Петрушевски, с.р.

Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје е конечна. Против одлуката за одземање на дозволата, Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје има право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.

745.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став 1 алинеја 6 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со член 80 став 5 од истиот закон, член 51 став 1 и став 3 и член 52 став 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр.124/15 и 65/18), член 14 од Законот за управните

спорови („Службен весник на Република Македонија“, бр.62/06 и 150/10) и член 24 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-54 од 13.02.2019 година, за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, а согласно Заклучокот, бр.02-1122/3 од 27.02.2019 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 11-та седница одржана на 27.02.2019 година донесе

О Д Л У К А ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ТВ СКОПЈЕ ДОО СКОПЈЕ

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за телевизиско емитување, бр.08-17 од 05.01.2015 година на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, поради неисполнување на обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради неплатен годишен надоместок за дозвола за телевизиско емитување во законски утврдениот рок – 30 дена од денот на приемот на Фактурата бр.2019-100-0014 (наш арх.бр.05-101/1 од 10.01.2019 година).

2. Фактурата бр. 2019-100-0014 (наш арх.бр.05-101/1 од 10.01.2019 година) се сторнира и на субјектот од точка 1 од оваа Одлука, му се издава нова фактура, која се однесува само на периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, која треба да се плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот на нејзиното издавање.

3. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“, на веб страницата на Агенцијата и во два дневни весници, од кој едниот дневен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија.

4. Оваа Одлука е конечна.

О б р а з л о ж е н и е

Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, е имател на дозвола за телевизиско емитување, бр.08-17 од 05.01.2015 година, за емитување преку дигитален терестријален мултиплекс, на регионално ниво, на подрачјето Д1-Црн Врв – Скопје (Скопје, Петровец, Арачиново, Чучер Сандево, Сопиште, Студеничани, Зелениково, Илинден), телевизиски програмски сервис со претежно забавен општ формат, на македонски јазик и албански јазик.

Согласно член 80 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), за дозволата за телевизиско или радио емитување радиодифузерите, со исклучок на јавниот радиодифузен сервис, плаќаат годишен надоместок на сметка на Агенцијата согласно со овој закон. Годишниот надоместок се пла-

ка за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата за телевизиско или радио емитување во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата (член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

Во однос на надоместокот за доделената дозвола за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, бр.08-17 од 05.01.2015 година, Агенцијата на 10.01.2019 година, му достави Фактура бр.2019-100-0014 (наш арх.бр.05-101/1) за надоместокот за дозволата, согласно која радиодифузерот имаше обврска да плати 718.926,00 (седумстотиниосумнаесетилјадиидеветстотинидваесетисест) денари за годишен надоместок за дозволата за телевизиско емитување, за периодот од 05.01.2019 година заклучно со 04.01.2020 година. Во Агенцијата во доставната книга е заведено дека фактурата била уредно примена на 10.01.2019 година.

Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши административен надзор, кој се врши на работењето на издавачите на медиуми од аспект на усогласеноста на нивното работење со условите утврдени со Законот за медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на него (член 29 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

Агенцијата, преку Секторот за финансии и логистика, изврши административен надзор на работењето на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје од аспект на исполнување на обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, при што по извршениот редовен административен надзор, во Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.05-766/1 од 12.02.2019 година, констатираше дека наведениот радиодифузер не ја исполнил законската обврска пропишана во член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил годишниот надоместок за дозволата за телевизиско емитување на сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Имено, според доставената Фактура бр.2019-100-0014 од 10.01.2019 година, Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, имаше обврска да плати 718.926,00 (седумстотиниосумнаесетилјадиидеветстотинидваесетисест) денари за годишен надоместок за дозволата за телевизиско емитување за периодот од 05.01.2019 година заклучно со 04.01.2020 година. Во цитираниот Писмен извештај за извршен административен надзор, беше констатирано дека заклучно со 08.02.2019 година кога беше крајниот законски рок за уплата на надоместокот за дозволата за телевизиско емитување, за периодот од 05.01.2019 година заклучно со 04.01.2020 година Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, не извршило уплата во износ од 718.926,00 (седумстотиниосумнаесетилјадиидеветстотинидваесетисест) денари.

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека доколку се констатира непочитување, повреда или прекршување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и подзаконските акти донесени врз основа на него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на Агенцијата, против издавач на медиум, Советот на Агенцијата може да преземе мерка - одземање на дозволата.

Согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување, пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по претходно доставено писмено известување, доколку имателот на дозволата не го плати надоместокот за дозволата во законски утврдениот рок.

Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја покренува Советот по предлог на директорот на Агенцијата.

Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно која имателот на дозволата, Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, во законски определен рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата, не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно имателот на дозволата не го платил надоместокот за дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок, Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски врз основа на член 83 став 1, а во врска со член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, достави Предлог Уп1 бр.08-54 од 13.02.2019 година за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 8-та седница одржана на 15.02.2019 година, со Заклучокот, бр.02-748/16 од 15.02.2019 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-54 од 13.02.2019 година, за покренување на постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, доставен од предлагачот, Директор на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски.

Во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, бр.08-17 од 05.01.2015 година, а согласно член 82 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата достави Известување до наведениот радиодифузер (Уп1 бр.08-54 од 15.02.2019 година), во кое му беше укажано дека доколку не го плати годишниот надоместок за дозволата за вршење телевизиско емитување согласно член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет)

дена од денот на приемот на Предлогот на Директорот на Агенцијата, Уп1 бр.08-54 од 13.02.2019 година, ќе донесе Одлука за одземање на неговата дозвола за телевизиско емитување, по што согласно член 85 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузериот ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери.

Известувањето Уп1 бр.08-54 од 15.02.2019 година, беше испратено до Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, во писмена форма и истото е уредно примено на 22.02.2019 година. Исто така, цитираното известување на 15.02.2019 година беше испратено и во електронска форма на електронската адреса на радиодифузериот регистрирана како информација за контакт во Централниот регистар на Република Македонија и во регистарот радиодифузери на Агенцијата.

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на Директорот за покренување постапка за одземање на дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, бр.08-17 од 05.01.2015 година, и во рокот од 15 (петнаесет) дена, од денот на приемот на Предлогот Уп1 бр.08-54 од 13.02.2019 година, од страна на членовите на Советот на Агенцијата, не ја исполнил обврската предвидена во член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, овластеното лице од страна на Директорот на Агенцијата врз основа на Овластувањето бр. 03-1125/1, достави Предлог бр.08-54 од 26.02.2019 година со кој Советот на Агенцијата врз основа на член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно Заклучокот на Агенцијата, бр.02-1122/3 од 27.02.2019 година, донесе Одлука со која се одзема дозволата бр.08-17 од 05.01.2015 година за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, поради тоа што имателот на дозволата не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок.

Согласно член 24 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, доколку имателот на дозволата за телевизиско или радио емитување не изврши плаќање на надоместокот, по доставената фактура во рокот наведен во став 3 на овој член од Правилникот, истата се сторнира и му се издава нова фактура која се однесува само на периодот на работењето, која фактура се плаќа не подоцна од осум дена од денот на нејзиното издавање. Во спротивно наплата на долгот, се врши по судски пат.

Фактурата бр.2019-100-0014 (наш арх.бр.05-101/1 од 10.01.2019 година) за надоместокот за дозволата за телевизиско емитување, се сторнира и на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, му се издава нова фактура, која се однесува само на пери-

одот на работењето, односно до денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, и која ќе треба да се плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот на најзиното издавање.

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско или радио емитување е конечна, а против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот суд е итна.

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука како во диспозитивот.

Уп1 Бр. 08-54
27 февруари 2019 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје е конечна. Против одлуката за одземање на дозволата, Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје има право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.

746.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став 1 алинеја 6 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со член 80 став 5 од истиот закон, член 51 став 1 и став 3 и член 52 став 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр. 124/15), член 14 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“, бр.62/06 и 150/10) и член 24 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-66 од 14.02.2019 година, за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, а согласно Заклучокот, бр.02-1122/4 од 27.02.2019 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 11-та седница одржана на 27.02.2019 година донесе

О Д Л У К А ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ КУМАНОВО

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за телевизиско емитување, бр.08-21 од 05.01.2015 година на Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, поради неисполнување на обврската од член

80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради неплатен годишен надоместок за дозвола за телевизиско емитување во законски утврдениот рок – 30 дена од денот на приемот на Фактурата бр.2019-100-0017 (наш арх.бр.05-104/1 од 10.01.2019 година).

2. Фактурата бр.2019-100-0017 (наш арх.бр.05-104/1 од 10.01.2019 година) се сторнира и на субјектот од точка 1 од оваа Одлука, му се издава нова фактура, која се однесува само на периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, која треба да се плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот на нејзиното издавање.

3. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“, на веб страницата на Агенцијата и во два дневни весници, од кој едниот дневен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија.

4. Оваа Одлука е конечна.

Образложение

Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, е имател на дозвола за телевизиско емитување, бр.08-21 од 05.01.2015 година, за емитување преку дигитален терестријален мултиплекс, на регионално ниво, за подрачјето Д2 - Страцин (Куманово, Липково, Старо Нагоричане, Ранковце, Крива Паланка, Кратово), телевизиски програмски сервис со претежно забавен општ формат, на македонски јазик и албански јазик.

Согласно член 80 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17 168/18, 248/18 и 27/19), за дозволата за телевизиско или радио емитување радиодифузерите, со исклучок на јавниот радиодифузен сервис, плаќаат годишен надоместок на сметка на Агенцијата согласно со овој закон. Годишниот надоместок се плаќа за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата за телевизиско или радио емитување во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата (член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

Во однос на надоместокот за доделената дозвола за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, бр.08-21 од 05.01.2015 година, Агенцијата на 14.01.2019 година, му достави Фактура за надоместокот за дозволата бр.2019-100-0017 (наш арх.бр.05-104/1), согласно која радиодифузерот имаше обврска да плати 221.984,00 (двестедеасетинаилјададеветстотиниосумдесетичетири) денари за годишен надоместок за дозволата за телевизиско емитување, за периодот од 05.01.2019 година заклучно со 04.01.2020 година. Во Агенцијата е доставена повратница од Македонска пошта дека фактурата била уредно примена на 14.01.2019 година.

Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши административен надзор, кој се врши на работењето на издавачите на медиуми од аспект на усогласеноста на нивното работење со условите утврдени со Законот за медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на него (член 29 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

Агенцијата, преку Секторот за финансии и логистика, изврши административен надзор на работењето на Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово од аспект на исполнување на обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, при што по извршениот редовен административен надзор, во Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.05-831/1 од 13.02.2019 година, констатираше дека наведениот радиодифузер не ја исполнил законската обврска пропишана во член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил годишниот надоместок за дозволата за телевизиско емитување на сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Имено, според доставената Фактура бр.2019-100-0017 од 10.01.2019 година, Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, имаше обврска да плати 221.984,00 (двестедеасетинаилјададеветстотиниосумдесетичетири) денари за годишен надоместок за дозволата за телевизиско емитување за периодот од 05.01.2019 година заклучно со 04.01.2020 година. Во цитираниот Писмен извештај за извршен административен надзор, беше констатирано дека заклучно со 12.02.2019 година кога беше крајниот законски рок за уплата на надоместокот за дозволата за телевизиско емитување, за периодот од 05.01.2019 година заклучно со 04.01.2020 година Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, не извршило уплата во износ од 221.984,00 (двестедеасетинаилјададеветстотиниосумдесетичетири) денари.

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека доколку се констатира непочитување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и подзаконските акти, донесени врз основа на него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на Агенцијата, против издавачот на медиум, Советот на Агенцијата може да преземе мерка односно да донесе Одлука за одземање на дозволата.

Согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување, пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по претходно доставено писмено известување, доколку имателот на дозволата не го плати надоместокот за дозволата во законски утврдениот рок.

Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја покренува Советот по предлог на директорот на Агенцијата.

Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно која имателот на дозволата, Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, во законски определениот рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата, не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно имателот на дозволата не го платил надоместокот за дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок, Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски врз основа на член 83 став 1, а во врска со член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, достави Предлог Уп1 бр.08-66 од 14.02.2019 година за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво К ТРИ ДООЕЛ Телевизија Куманово.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 8-та седница одржана на 15.02.2019 година, со Заклучокот, бр.02-748/4 од 15.02.2019 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-66 од 14.02.2019 година, за покренување на постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, доставен од предлагачот, Директор на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски.

Во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата на Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, бр.08-21 од 05.01.2015 година, а согласно член 82 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата достави Известување до наведениот радиодифузер (Уп1 бр.08-66 од 15.02.2019 година), во кое му беше укажано дека доколку не го плати годишниот надоместок за дозволата за вршење телевизиско емитување согласно член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот на Директорот на Агенцијата, Уп1 бр.08-66 од 14.02.2019 година, донесе Одлука за одземање на неговата дозвола за телевизиско емитување, по што согласно член 85 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери.

Известувањето Уп1 бр.08-66 од 15.02.2019 година, беше испратено до Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, во писмена форма, во врска со што согласно доставницата од Македонска пошта во доставната книга на Агенцијата заведено е дека истото е уредно примено на 19.02.2019 година. Исто така, цитираното известување на 15.02.2019 година беше испратено и во електронска форма на електронската адреса на радиодифузерот регистрирана како информација за контакт во Централ-

ниот регистар на Република Македонија, како и на електронските адреси на радиодифузерот евидентирани во регистарот на радиодифузери на Агенцијата.

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на Директорот за покренување постапка за одземање на дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, бр.08-21 од 05.01.2015 година, и во рокот од 15 (петнаесет) дена, од денот на приемот на Предлогот Уп1 бр.08-66 од 14.02.2019 година, од страна на членовите на Советот на Агенцијата, не ја исполнил обврската предвидена во член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, овластеното лице од страна на Директорот на Агенцијата врз основа на Овластувањето бр.03-1125/1, достави Предлог бр. 08-66 од 26.02.2019 година со кој Советот на Агенцијата врз основа на член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно Заклучокот на Агенцијата, бр.02-1122/4 од 27.02.2019 година, донесе Одлука со која се одзема дозволата бр.08-21 од 05.01.2015 година за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, поради тоа што имателот на дозволата не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок.

Согласно член 24 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, доколку имателот на дозволата за телевизиско или радио емитување не изврши плаќање на надоместокот, по доставената фактура во рокот наведен во став 3 на овој член од Правилникот, истата се сторнира и му се издава нова фактура која се однесува само на периодот на работењето, која фактура се плаќа не подоцна од осум дена од денот на нејзиното издавање. Во спротивно наплата на долгот, се врши по судски пат.

Фактурата бр.2019-100-0017 (наш арх.бр.05-104/1) од 10.01.2019 година за надоместокот за дозволата за телевизиско емитување, се сторнира и на Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово, му се издава нова фактура, која се однесува само на периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, и која ќе треба да се плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот на најзиното издавање.

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско или радио емитување е конечна, а против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот суд е итна.

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука како во диспозитивот.

Уп1 Бр. 08-66
27 февруари 2019 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово е конечна. Против одлуката за одземање на дозволата, Трговското радиодифузно друштво К ТРИ Телевизија ДООЕЛ Куманово има право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

747.

Врз основа на член 95 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на РМ“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15 и 27/16), Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на седницата одржана на ден 31.1.2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНИТЕ ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Член 1

Висината на средствата за финансирање на активните програми и мерки за вработување се утврдуваат на 32% од месечно остварениот приход од придонесот за вработување и се издвојуваат на потсметка на Агенцијата за вработување на Република Македонија наменета за активни програми и мерки за вработување, најдоцна до 30-ти во месецот за претходниот месец.

Член 2

Агенцијата за вработување на Република Македонија е должна издвоените средства да ги користи исклучиво за намените утврдени со член 1 од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува почнувајќи со месечно остварениот приход од придонесот за вработување во месец јануари 2019 година.

Бр. 02-250
31 јануари 2019 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Димитров, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

748.

Врз основа на член 158-с точка 1), член 154-в, член 154-д став (4), член 154-е, член 154-ж, член 154-м став (3), член 154-н став (4), член 154-њ став (1) и член 154-ќ став (2) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 25.2.2019 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ

Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи (во понатамошниот текст: стручен испит за брокер), начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот, бројот и тежината на прашањата од првиот и вториот дел од стручниот испит, начинот на формирање и работење на Комисијата за спроведување на стручен испит за брокер како и формата и содржината на уверението за положен стручен испит за брокер.

Организација на обука и стручен испит за брокер

Член 2

(1) Обука и стручен испит за брокер организира и спроведува Агенцијата за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст: Агенција).

(2) Стручните и административните работи за потребите на спроведување на стручниот испит ги врши Агенцијата за што Советот на експерти на Агенцијата определува одговорно лице кое утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на стручниот испит.

(3) Стручниот испит за брокер технички го спроведува правно лице избрано од Агенцијата.

Објавување на времето и местото на спроведување на обука и полагање на стручен испит за брокер**Член 3**

(1) Обуката и стручниот испит за брокер се спроведува врз основа на констатирана потреба, но најмалку еднаш годишно.

(2) Агенцијата може да не ја спроведе обуката и стручниот испит за брокер доколку не се пријават најмалку 5 (пет) кандидати.

(3) Времето и местото на спроведување на обуката и полагање на стручниот испит за брокер преку оглас се објавува на веб-страница на Агенцијата и во еден дневен весник кој излегува на целата територија на Република Македонија.

Начин на спроведување на обука за полагање на стручен испит за брокер**Член 4**

(1) Обуката за полагање на стручниот испит за брокер се спроведува согласно Наставна програма за полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи која ја утврдува Агенцијата и во која се содржани градивото, прописите и литературата.

(2) Обуката за полагање на стручниот испит за брокер е со фонд од вкупно 27 наставни часа.

Едукатори**Член 5**

(1) Обуката за полагање на стручен испит за брокер за ја спроведуваат предавачи (едукатори) ангажирани од страна на Агенцијата а кои имаат универзитетско образование и работно искуство од десет години во соодветната област за која ќе држат предавања.

(2) Во спроведување на обуката за полагање на стручен испит за брокер, може да учествуваат и признати стручњаци од праксата од земјата и странство.

(3) За избор на предавачи (едукатори), Агенцијата објавува покана за доставување на понуди на својата веб страница и на страницата на електронскиот систем за јавни набавки.

(4) Изборот на предавачи (едукатори) го врши Агенцијата, врз основа на критериумите утврдени од страна на Советот на експерти и објавени во поканата за доставување на понуди.

(5) Списокот на избрани едукатори се објавува на веб страницата на Агенцијата.

(6) Едукаторите имаат обврска да реализираат обука (предавање) по предметниот модул за кој се избрани од страна на Агенцијата а согласно Наставната програма за полагање на стручен испит за брокер.

(7) Едукаторите се должни да ја одржат обуката (предавањата) според распоред утврден од страна на Агенцијата.

(8) Едукаторите се должни да подготват листа на испитни прашања и нивни одговори и практични примери и нивни одговори согласно критериумите утврдени во закон, истите да ги внесат во единствениот електронски систем за полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи од соодветниот модул и да ги достават во писмена форма до Агенцијата во рок определен од Агенцијата.

Услови за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер**Член 6**

(1) Право на учество на обука и полагање на стручен испит за брокер имаат кандидати кои имаат завршено најмалку четиригодишно средно образование.

(2) Кандидатот до Агенцијата, во рок утврден во огласот за спроведување на обука и стручен испит за брокер, поднесува пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер на образец "Пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер (Образец П-ОСИБ)" кој е даден во Прилог 1 од овој правилник и е негов составен дел, заедно со следната документација:

1. Копија од документ за лична идентификација;

2. Диплома или Уверение за завршено четиригодишно средно образование или друг повисок степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во Република Македонија – во оригинал или нотарски заверена копија и

3. Доказ за платен надоместок за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер согласно Тарифникот на Агенцијата.

(3) Доколку кандидатот школувањето го завршил во странство потребно е кон пријавата да достави Диплома/Уверение за завршено четиригодишно средно образование или друг повисок степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во странство заедно со документ за признавање на странска средношколска или универзитетска квалификација издадена од страна на надлежна институција во Република Македонија.

(4) Доколку личното име и презиме на лицето на документот од став (2) точка 1 не е идентично со личното име и презиме на лицето наведено во документот од став (2) точка 2, потребно е кон пријавата лицето да приложи и извод од матична канига на венчани односно решение за промена на личното име односно презиме.

(5) На кандидатите кои ги исполнуваат условите за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер, Агенцијата им издава решение за исполнување на условите за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер.

Стручен испит за брокер**Член 7**

1) Стручниот испит за брокер се состои од два дела:

1) Прв дел (теоретски дел) со кој се provedува теоретското знаење на кандидатите

2) Втор дел (практичен пример) со кој се проверува способноста за примена на законите во практиката.

(2) Првиот дел од стручниот испит за брокер се полага по предметите:

1.1 Основи на управување со ризик и осигурување

1.2 Законска регулатива од областа на осигурување

1.3 Трговско и облигационо право

1.4 Посредување во осигурување и етички кодекс

1.5 Осигурување на живот

1.6 Неживотно осигурување

1.7 Финансиски аспекти на работењето

1.8 Снимање на ризик и посредување при реализирање на штети

1.9 Реосигурување

(3) Вториот дел од стручниот испит за брокер се состои од:

1) Практичен пример

2) Прашања кои кандидатот треба да ги одговори врз основа на практичниот пример.

(4) Вториот дел од стручниот испит за брокер се полага за сите предмети од првиот дел од стручниот испит за брокер.

(5) Деталната содржина на секој од предметите од првиот дел на стручниот испит за брокер е разработена во Наставната програма за полагање на стручен испит за брокер и во истата се содржани градивото, списите и литературата.

(6) Наставната програма за полагање на стручен испит за брокер, Агенцијата ја објавува на нејзината веб страна.

Прв (теоретски) дел од стручниот испит за брокер**Член 8**

(1) Стручниот испит за брокер започнува со полагање на првиот (теоретски) дел од испитот.

(2) Првиот (теоретски) дел од стручниот испит за брокер се полага писмено по електронски пат со одговарање на определен број на прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(3) Првиот (теоретски) дел од стручниот испит за брокер содржи вкупно 45 прашања односно по 5 прашања по секој од предметите од кои се состои Првиот дел на стручниот испит за брокер.

(4) Секое прашање се состои од 5 понудени опции за заокружување од кои една опција е точна, две се слични и две не се точни.

(5) Секој точен одговор на прашање се бодува со 2 (два) поени, сличните и неточните одговори одговори не се бодуваат.

(6) Кандидатот го положил првиот (теоретски) дел од стручниот испит за брокер доколку постигнал најмалку 70% од вкупниот број поени односно доколку постигнал најмалку 63 поени.

(7) На кандидатот за време на полагање на првиот (теоретски) дел од стручниот испит за брокер не му се дозволува користење на закони ниту закони со коментари и објаснувања.

(8) Вкупното времетраење на првиот (теоретски) дел од стручниот испит за брокер изнесува 120 минути.

(9) Резултатите од полагањето на првиот дел на стручниот испит за брокер му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршување.

Втор дел (практичен пример) од стручниот испит за брокер**Член 9**

(1) Вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за брокер се полага во рок од најмалку 15 дена по успешно полагање на првиот (теоретски) дел од стручниот испит за брокер.

(2) Кандидатот кој не го положил првиот (теоретски) дел од стручниот испит за брокер не може да го полага вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за брокер.

(3) Вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за брокер се полага писмено со проучување на 9 практични примери, по еден практичен пример од секој предмет. Секој практичен пример содржи 1 прашање со 5 понудени опции за заокружување од кои една опција е точна, две се слични и две не се точни.

(4) Секој точен одговор на прашање се бодува со 10 (десет) поени, сличните и неточните одговори одговори не се бодуваат.

(5) Кандидатот го положил вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за брокер доколку постигнал најмалку 70% од вкупниот број поени, односно доколку постигнал најмалку 63 поени.

(6) На кандидатот за време на полагање на вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за брокер му се дозволува единствено користење на закони (без коментари и објаснувања) кои во електронска врзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага испитот, калкулатор и пенкало.

(7) Вкупното времетраење на вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за брокер изнесува 120 минути.

(8) Резултатите од полагањето на вториот (практичен пример) дел на стручниот испит за брокер му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршување.

Член 10

(1) Се смета дека кандидатот го положил стручниот испит за брокер доколку го положил првиот (теоретски) дел и вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за брокер во рамки на едно полагање.

(2) Кандидатот кој не го положил стручниот испит за брокер со првото полагање има право на две повторни полагања на стручниот испит во рок од шест месеци од денот на завршување на обуката.

(3) Кандидатот кој три пати еднопосредно не го положил стручниот испит за брокер го губи правото на повторно полагање на стручниот испит предвиден со обуката.

(4) Лицата од став (3) на овој член имаат право на пријавување на наредна обука, на начин и под услови утврдени со овој правилник.

Комисија за спроведување на стручниот испит за брокер

Член 11

(1) Комисијата за спроведување на стручниот испит за брокер ја формира Советот на експерти на Агенцијата (во натамошниот текст: Комисија).

(2) Комисијата ги верификува прашањата за стручниот испит за брокер.

(3) Комисијата врши и ревизија и ажурирање на јавно достапната база на прашања за спроведување на стручниот испит за брокер.

Постапка за спроведување на стручниот испит за брокер

Член 12

(1) Кандидатот на кој што со решение му е одобрено барање за полагање на стручниот испит за брокер, преку веб страницата на Агенцијата и Јавниот радиодифузен сервис се известува за времето и местото на полагање на стручниот испит за брокер најдоцна во рок од 8 дена пред полагање на стручниот испит за брокер.

(2) На кандидатот на кој што со решение му е одобрено барање за полагање на стручниот испит за брокер мора да му се овозможи да го полага стручниот испит за брокер во првиот нареден термин од денот на одобреното барање за полагање на стручниот испит за брокер.

Член 13

(1) Стручниот испит за брокер започнува во точно определено време и истиот трае согласно времето утврдено во овој правилник.

(2) Каснење на испит може да се толерира но само доколку од почеток на испитот не поминале повеќе од 10 минути од оправдани причини.

(3) Стручниот испит за брокер се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на стручен испит за брокер со материјално техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

(4) Полагањето на стручниот испит за брокер се снима и во живо се емитува на веб страницата на Агенцијата, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на Агенцијата.

(5) Во просторијата за полагање на стручниот испит за брокер, за време на полагање на испитот се присутни двајца овластени претставници од Агенцијата, членовите на Комисијата за спроведување на стручниот испит за брокер, еден претставник од Министерството за финансии, еден претставник од Владата на Република Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија и еден информатичар предложен од Министерството за информатичко општество и администрација.

(6) Просторот и условите за одржување на стручниот испит за брокер ги обезбедува посебно правно лице со кое Агенцијата склучила договор а кое што ги исполнува просторните услови и материјално техничката и информатичката опременост на просториите за полагање на испитот кои ги пропишува Агенцијата.

Член 14

(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот испит за брокер, овластениот претставник од Агенцијата го утврдува идентитетот на кандидатот со увид на лична карта или патна исправа.

(2) На кандидатот за време на полагањето на стручниот испит за брокер не му се дозволува користење на мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.

(3) На кандидатот за време на полагањето на стручниот испит за брокер не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица освен со информатичарот од Министерството за информатичко општество и администрација, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

(4) Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за пет минути стручниот испит за брокер продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок

стручниот испит за брокер само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на стручниот испит за брокер.

(5) Ако има проблеми со повеќе од пет комјутери и ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути стручниот испит за брокер се прекинува за сите кандидати што го полагаат стручниот испит за брокер и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на стручниот испит за брокер.

(6) Доколку кандидатот при полагањето на стручниот испит за брокер постапува спротивно од став (2) и став (3) на овој член, нема да му се дозволи натамошно полагање на стручниот испит за брокер во таа испитна сесија.

(7) Во случаите од ставот (6) на овој член, се смета дека кандидатот не го положил стручниот испит за брокер и истото се констатира во записникот за полагање на стручниот испит за брокер.

(8) Лицата од член 13 став (5) од овој Правилник, за време на полагањето на стручниот испит за брокер не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага стручниот испит за брокер, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржуваат подолго од пет минути.

Член 15

(1) На денот на полагањето на стручниот испит за брокер претставникот на Агенцијата му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем.

(2) По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за стручниот испит за брокер, компјутерски генериран, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем, од јавно достапната база на прашања.

(3) Првиот и вториот дел од стручниот испит за брокер содржат упатство за начинот на решавање на истиот за кое претставникот на Агенцијата дава појаснување пред да започне полагањето на стручниот испит за брокер.

(4) Електронскиот систем за полагање на стручниот испит за брокер не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест за првиот дел од испитот, односно практичниот пример и прашања и/или задачи за вториот дел од испитот во една сесија за повеќе од еден кандидат.

Член 16

(1) Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од стручниот испит за брокер поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем полагањето на стручниот испит за брокер се прекинува.

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член ќе се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на стручниот испит за брокер истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член стручниот испит за брокер се презакажува за друг термин.

Член 17

(1) По завршување на стручниот испит за брокер, Комисијата составува записник.

(2) Записникот го потпишуваат членовите на Комисијата за спроведување на стручниот испит за брокер кои присуствувале на спроведување на стручниот испит за брокер.

Објавување на резултати

Член 18

Агенцијата во рок од 5 дена од денот на полагање на вториот дел од стручниот испит за брокер на својата веб страница објавува список на кандидати кои го положиле стручниот испит за брокер.

Уверение за положен стручен испит за вршење осигурително брокерски работи

Член 19

(1) На кандидатот кој успешно го положил стручниот испит за брокер Агенцијата му издава Уверение за положен стручен испит за вршење осигурително брокерски работи во рок од 15 дена од денот кога е утврдено дека стручниот испит за брокер е положен.

(2) Уверението за положен стручен испит за вршење осигурително брокерски работи содржи:

1. Полно име и презиме на кандидатот;
2. Година и место на раѓање на кандидатот;
3. Датумот на полагање на стручниот испит за брокер;
4. Број и датум на издавање на Уверението за положен стручен испит за вршење осигурително брокерски работи; и
5. Име, презиме и потпис на Претседателот на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Преодни и завршни одредби

Член 20

(1) Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

(2) Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за спроведување на обука за вршење осигурително брокерски работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2015 и 16/2017) и Правилникот за начинот и постапката за спроведување на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.118/2014 и 16/2017).

Бр. 02-263/5
25 февруари 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

ПРИЛОГ 1 – Образец П-ОСИБ

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

ПРИЈАВА¹

ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА БРОКЕР

1.	Име и презиме	
2.	Датум и место на раѓање (од лична карта)	
3.	Адреса на живеење (од лична карта)	
4.	ЕМБГ	
5.	Контакт телефон (мобилен)	
6.	Адреса на електронска пошта (е-маил) на која лицето се согласува да биде контактиран во врска со пријавата	

Се пријавувам за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер. Кон пријавата ја приложувам документацијата согласно членот 6 став (2) од Правилникот за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за брокер и тоа (се заокружува односно означува доколку се пополнува електронски):

1.	Копија од документ за лична идентификација ²
2.	Диплома или Уверение за завршено четиригодишно средно образование или друг повисок степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во Република Македонија – во оригинал или нотарски заверена копија ³
3.	Доказ за платен надоместок за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер согласно Тарифникот на Агенцијата.

ИЗЈАВА НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Со поднесување на оваа пријава изјавувам дека податоците и информациите што ги содржи оваа пријава, како и целата документација која ја доставувам кон пријавата, се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи а во случај на промена на податоците содржани во оваа пријава, како и во документацијата доставена во прилог кон оваа пријава, во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Агенцијата. Се согласувам моите лични податоци содржани во оваа пријава да се користат согласно прописите на Законот за заштита на лични податоци.

Датум и место на поднесување

Потпис на подносителот на пријавата

_____. ____ 20 ____ година, _____

¹ Се препорачува Пријавата да се пополнува електронски. Електронска верзија на Пријавата може да се најде на официјалната интернет-страница на Агенцијата за супервизија на осигурување www.aso.mk. Доколку Пријавата не се пополнува електронски, задолжително треба да се користи пенкало и да се пишува со големи букви.

² Доколку личното име и презиме на лицето на документот за лична идентификација не е идентично со личното име и презиме на лицето наведено во документот од точка 2, лицето е должно да приложи и Извод од матична канига на венчани односно Решение за промена на личното име односно презиме.

³ Доколку лицето школувањето го завршил во странство потребно е кон пријавата да достави Диплома/Уверение за завршено четиригодишно средно образование или друг повисок степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во странство заедно со документ за признавање на странска средношколска или универзитетска квалификација издадена од страна на надлежна институција во Република Македонија.

749.

Врз основа на член 158-с точка 1), член 154-г, член 154-д став (4), член 154-е, член 154-ж, член 154-м став (3), член 154-н став (4), член 154-њ став (1) и член 154-к став (2) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 25.2.2019 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА
СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА
ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување (во понатамошниот текст: стручен испит за застапник), начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот, бројот и тежината на прашањата од првиот и вториот дел од стручниот испит, начинот на формирање и работење на Комисијата за спроведување на стручен испит за застапник како и формата и содржината на уверението за положен стручен испит за застапник.

Организација на обука и стручен испит
за застапник

Член 2

(1) Обука и стручен испит за застапник организира и спроведува Агенцијата за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст: Агенција).

(2) Стручните и административните работи за потребите на спроведување на стручниот испит ги врши Агенцијата за што Советот на експерти на Агенцијата определува одговорно лице кое утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на стручниот испит.

(3) Стручниот испит за застапник технички го спроведува правно лице избрано од Агенцијата.

Објавување на времето и местото на спроведување
на обука и полагање на стручен испит за застапник

Член 3

(1) Обуката и стручниот испит за застапник се спроведува врз основа на констатирана потреба, но најмалку еднаш годишно.

(2) Агенцијата може да не ја спроведе обуката и стручниот испит за застапник доколку не се пријават најмалку 5 (пет) кандидати.

(3) Времето и местото на спроведување на обуката и полагање на стручниот испит за застапник преку оглас се објавува на веб-страница на Агенцијата и во еден дневен весник кој излегува на целата територија на Република Македонија.

Начин на спроведување на обука за полагање на
стручен испит за застапник

Член 4

(1) Обуката за полагање на стручниот испит за застапник се спроведува согласно Наставна програма за полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување која ја утврдува Агенцијата и во која се содржани градивото, прописите и литературата.

(2) Обуката за полагање на стручниот испит за застапник е со фонд од вкупно 18 наставни часа.

Едукатори

Член 5

(1) Обуката за полагање на стручен испит за застапник ја спроведуваат предавачи (едукатори) ангажирани од страна на Агенцијата а кои имаат универзитетско образование и работно искуство од десет години во соодветната област за која ќе држат предавања.

(2) Во спроведување на обуката за полагање на стручен испит за застапник, може да учествуваат и признати стручњаци од праксата, од земјата и странство.

(3) За избор на предавачи (едукатори), Агенцијата објавува покана за доставување на понуди на својата веб-страница и на страницата на електронскиот систем за јавни набавки.

(4) Изборот на предавачи (едукатори) го врши Агенцијата, врз основа на критериумите утврдени од страна на Советот на експерти и објавени во поканата за доставување на понуди.

(5) Списокот на избрани едуктори се објавува на веб страницата на Агенцијата.

(6) Едукаторите имаат обврска да реализираат обука (предавање) по предметниот модул за кој се избрани од страна на Агенцијата а согласно Наставната програма за полагање на стручен испит за застапник.

(7) Едукаторите се должни да ја одржат обуката (предавањата) според распоред утврден од страна на Агенцијата.

(8) Едукаторите се должни да подготват листа на испитни прашања и нивни одговори и практични примери и нивни одговори согласно критериумите утврдени во закон, истите да ги внесат во единствениот електронски систем за полагање на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето од соодветниот модул и да ги достават во писмена форма до Агенцијата во рок определен од Агенцијата.

Услови за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник

Член 6

(1) Право на учество на обука и полагање на стручен испит за застапник имаат кандидати кои имаат завршено најмалку средно образование.

(2) Кандидатот до Агенцијата, во рок утврден во огласот за спроведување на обука и стручен испит за застапник, поднесува пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник на образец "Пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник (Образец П-ОСИЗ)" кој е даден во Прилог 1 од овој правилник и е негов составен дел, заедно со следната документација:

1. Копија од документ за лична идентификација;
2. Диплома или Уверение за завршено средно образование или друг повисок степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во Република Македонија – во оригинал или нотарски заверена копија и

3. Доказ за платен надоместок за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник согласно Тарифникот на Агенцијата.

(3) Доколку кандидатот школувањето го завршил во странство потребно е кон пријавата да достави Диплома/Уверение за завршено средно образование или друг повисок степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во странство заедно со документ за признавање на странска средношколска или универзитетска квалификација издадена од страна на надлежна институција во Република Македонија.

(4) Доколку личното име и презиме на лицето на документот од став (2) точка 1 не е идентично со личното име и презиме на лицето наведено во документот од став (2) точка 2, потребно е кон пријавата лицето да приложи и извод од матична канига на венчани односно решение за промена на личното име односно презиме.

(5) На кандидатите кои ги исполнуваат условите за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник, Агенцијата им издава решение за исполнување на условите за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник.

Стручен испит за застапник

Член 7

(1) Стручниот испит за застапник се состои од два дела:

1) Прв дел (теоретски дел) со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите; и

2) Втор дел (практичен пример) со кој се проверува способноста за примена на законите во практиката.

(2) Првиот дел од стручниот испит за застапник се полага по предметите:

- 1.1 Основи на управување со ризик и осигурување
- 1.2 Законска регулатива од областа на осигурување
- 1.3 Трговско и облигационо право
- 1.4 Застапување во осигурување и етички кодекс
- 1.5 Осигурување на живот и
- 1.6 Неживотно осигурување.

(3) Вториот дел од стручниот испит за застапник се состои од:

- 1) Практичен пример;
- 2) Прашања кои кандидатот треба да ги одговори врз основа на практичниот пример.

(4) Вториот дел од стручниот испит за застапник се полага за сите предмети од првиот дел од стручниот испит за застапник.

(5) Деталната содржина на секој од предметите од првиот дел на стручниот испит за застапник е разработена во Наставната програма за полагање на стручен испит за застапник и во истата се содржани градивото, прописите и литературата.

(6) Наставната програма за полагање на стручниот испит за застапник Агенцијата ја објавува на нејзината веб страна.

**Прв (теоретски) дел од стручниот испит
за застапник****Член 8**

(1) Стручниот испит за застапник започнува со полагање на првиот (теоретски) дел од испитот.

(2) Првиот (теоретски) дел од стручниот испит за застапник се полага писмено по електронски пат со одговарање на прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(3) Првиот (теоретски) дел од стручниот испит за застапник содржи вкупно 30 прашања односно по 5 прашања за секој од предметите од кои се состои Првиот дел на стручниот испит за застапник.

(4) Секое прашање се состои од 5 понудени опции на одговори за заокружување од кои една опција е точна, две се слични и две не се точни.

(5) Секој точен одговор на прашање се бодува со 1 (еден) поен, сличните и неточните одговори одговори не се бодуваат.

(6) Кандидатот го положил првиот (теоретски) дел од стручниот испит за застапник доколку постигнал најмалку 70% од вкупниот број поени односно доколку постигнал најмалку 21 поен.

(7) На кандидатот за време на полагање на првиот (теоретски) дел од стручниот испит за застапник не му се дозволува користење на закони ниту закони со коментари и објаснувања.

(8) Вкупното времетраење на првиот (теоретски) дел од стручниот испит за застапник изнесува 120 минути.

(9) Резултатите од полагањето на првиот дел на стручниот испит за застапник му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршување.

**Втор дел (практичен пример) од стручниот испит
за застапник****Член 9**

(1) Вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за застапник се полага во рок од најмалку 15 дена по успешно полагање на првиот (теоретски) дел од стручниот испит.

(2) Кандидатот кој не го положил првиот (теоретски) дел од стручниот испит за застапник не може да го полага вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за застапник.

(3) Вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за застапник се полага писмено со проучување на 6 практични примери, по еден практичен пример од секој предмет. Секој практичен пример содржи 1 прашање со 5 понудени опции за заокружување од кои една опција е точна, две се слични и две не се точни.

(4) Секој точен одговор на прашање се бодува со 5 (пет) поени, сличните и неточните одговори одговори не се бодуваат.

(5) Кандидатот го положил вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за застапник доколку постигнал најмалку 70% од вкупниот број поени односно доколку постигнал најмалку 21 поен.

(6) На кандидатот за време на полагање на вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за застапник му се дозволува единствено користење на закони (без коментари и објаснувања) кои во електронска верзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага испитот, калкулатор и пенкало.

(7) Вкупното времетраење на вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за застапник изнесува 120 минути.

(8) Резултатите од полагањето на вториот (практичен пример) дел на стручниот испит за застапник му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршување.

Член 10

(1) Се смета дека кандидатот го положил стручниот испит за застапник доколку го положил првиот (теоретски) дел и вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за застапник во рамки на едно полагање.

(2) Кандидатот кој не го положил стручниот испит за застапник со првото полагање има право на две повторни полагања на стручниот испит во рок од шест месеци од денот на завршување на обуката.

(3) Кандидатот кој три пати еднопосредно не го положил стручниот испит за застапник го губи правото на повторно полагање на стручниот испит предвиден со обуката.

(4) Лицата од став (3) на овој член имаат право на пријавување на наредна обука, на начин и под услови утврдени со овој правилник.

**Комисија за спроведување на стручниот испит
за застапник****Член 11**

(1) Комисијата за спроведување на стручниот испит за застапник ја формира Советот на експерти на Агенцијата (во натамошниот текст: Комисија).

(2) Комисијата ги верификува прашањата за стручниот испит за застапник.

(3) Комисијата врши и ревизија и ажурирање на јавно достапната база на прашања за спроведување на стручниот испит за застапник.

Постапка за спроведување на стручниот испит за застапник

Член 12

(1) Кандидатот на кој што со решение му е одобрено барање за полагање на стручниот испит за застапник во осигурување, преку веб страницата на Агенцијата и Јавниот радиодифузен сервис се известува за времето и местото на полагање на стручниот испит за застапник најдоцна во рок од 8 дена пред полагање на стручниот испит за застапник.

(2) На кандидатот на кој што со решение му е одобрено барање за полагање на стручниот испит за застапник во осигурување мора да му се овозможи да го полага стручниот испит за застапник во првиот нареден термин од денот на одобреното барање за полагање на стручниот испит за застапник.

Член 13

(1) Стручниот испит за застапник започнува во точно определено време и истиот трае согласно времето утврдено во овој правилник.

(2) Каснење на испит може да се толерира но само доколку од почеток на испитот не поминале повеќе од 10 минути од оправдани причини.

(3) Стручниот испит за застапник се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на стручен испит за застапник со материјално техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

(4) Полагањето на стручниот испит за застапник се снима и во живо се емитува на веб страницата на Агенцијата, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на Агенцијата.

(5) Во просторијата за полагање на стручниот испит за застапник, за време на полагање на испитот се присутни двајца овластени претставници од Агенцијата, членовите на Комисијата за спроведување на стручниот испит за застапник, еден претставник од Министерството за финансии, еден претставник од Владата на Република Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија и еден информатичар предложен од Министерството за информатичко општество и администрација.

(6) Просторот и условите за одржување на стручниот испит за застапник ги обезбедува посебно правно лице со кое Агенцијата склучила договор а кое што ги исполнува просторните услови и материјално техничката и информатичката опременост на просториите за полагање на испитот кои ги пропишува Агенцијата.

Член 14

(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот испит за застапник, овластениот претставник од Агенцијата го утврдува идентитетот на кандидатот со увид на лична карта или патна исправа.

(2) На кандидатот за време на полагањето на стручниот испит за застапник не му се дозволува користење на мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.

(3) На кандидатот за време на полагањето на стручниот испит за застапник не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица освен со информатичарот од Министерство за информатичко општество и администрација, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

(4) Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за пет минути стручниот испит за застапник продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок стручниот испит за застапник само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на стручниот испит за застапник.

(5) Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути стручниот испит за застапник се прекинува за сите кандидати што го полагаат стручниот испит за застапник и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на стручниот испит за застапник.

(6) Доколку кандидатот при полагањето на стручниот испит за застапник постапува спротивно од став (2) и став (3) на овој член, нема да му се дозволи натамошно полагање на стручниот испит за застапник во таа испитна сесија.

(7) Во случаите од ставот (6) на овој член, се смета дека кандидатот не го положил стручниот испит за застапник и истото се констатира во записникот за полагање на стручниот испит за застапник.

(8) Лицата од член 13 став (5) од овој Правилник, за време на полагањето на стручниот испит за застапник не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во

непосредна близина на кандидатот кој го полага стручниот испит за застапник, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржуваат подолго од пет минути.

Член 15

(1) На денот на полагањето на стручниот испит за застапник претставникот на Агенцијата му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем.

(2) По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за стручниот испит за застапник, компјутерски генериран, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем, од јавно достапната база на прашања.

(3) Првиот и вториот дел од стручниот испит за застапник содржат упатство за начинот на решавање на истиот за кое претставникот на Агенцијата дава појаснување пред да започне полагањето на стручниот испит за застапник.

(4) Електронскиот систем за полагање на стручниот испит за застапник не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест за првиот дел од испитот, односно практичниот пример и прашања и/или задачи за вториот дел од испитот во една сесија за повеќе од еден кандидат.

Член 16

(1) Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од стручниот испит за застапник поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем полагањето на стручниот испит за застапник се прекинува.

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член ќе се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на стручниот испит за застапник истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член стручниот испит за застапник се прекажува за друг термин.

Член 17

(1) По завршување на стручниот испит за застапник, Комисијата составува записник.

(2) Записникот го потпишуваат членовите на Комисијата за спроведување на стручниот испит за застапник кои присуствувале на спроведување на стручниот испит за застапник.

Објавување на резултати

Член 18

Агенцијата во рок од 5 дена од денот на полагање на вториот дел од стручниот испит за застапник на својата веб страница објавува список на кандидати кои го положиле стручниот испит за застапник.

Уверение за положен стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување

Член 19

(1) На кандидатот кој успешно го положил стручниот испит за застапник, Агенцијата му издава Уверение за положен стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување во рок од 15 дена од денот кога е утврдено дека стручниот испит за застапник е положен.

(2) Уверението за положен стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување содржи:

1. Полно име и презиме на кандидатот;
2. Година и место на раѓање на кандидатот;
3. Датумот на полагање на стручниот испит за застапник;
4. Број и датум на издавање на Уверението за положен стручен за вршење работи на застапување во осигурување и
5. Име, презиме и потпис на Претседателот на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Преодни и завршни одредби

Член 20

(1) Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

(2) Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за спроведување на обука за вршење работи на застапување во осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2015 и 16/2017) и Правилникот за начинот и постапката за спроведување на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/2014 и 16/2017).

Бр. 02-263/6
25 февруари 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

ПРИЛОГ 1 – Образец П-ОСИЗ

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

ПРИЈАВА¹

ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗАСТАПНИК

1.	Име и презиме	
2.	Датум и место на раѓање (од лична карта)	
3.	Адреса на живеење (од лична карта)	
4.	ЕМБГ	
5.	Контакт телефон (мобилен)	
6.	Адреса на електронска пошта (е-маил) на која лицето се согласува да биде контактиран во врска со пријавата	

Се пријавувам за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник. Кон пријавата ја приложувам документацијата согласно членот 6 став (2) од Правилникот за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување и тоа (се заокружува односно означува доколку се пополнува електронски):

1.	Копија од документ за лична идентификација ²
2.	Диплома или Уверение за завршено средно образование или друг повисок степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во Република Македонија – во оригинал или нотарски заверена копија ³
3.	Доказ за платен надоместок за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник согласно Тарифникот на Агенцијата.

ИЗЈАВА НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Со поднесување на оваа пријава изјавувам дека податоците и информациите што ги содржи оваа пријава, како и целата документација која ја доставувам кон пријавата, се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи а во случај на промена на податоците содржани во оваа пријава, како и во документацијата доставена во прилог кон оваа пријава, во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Агенцијата. Се согласувам моите лични податоци содржани во оваа пријава да се користат согласно прописите на Законот за заштита на лични податоци.

Датум и место на поднесување

Потпис на подносителот на пријавата

_____. ____ 20 ____ година, _____

¹ Се препорачува Пријавата да се пополнува електронски. Електронска верзија на Пријавата може да се најде на официјалната интернет-страница на Агенцијата за супервизија на осигурување www.aso.mk. Доколку Пријавата не се пополнува електронски, задолжително треба да се користи пенкало и да се пишува со големи букви.

² Доколку личното име и презиме на лицето на документот за лична идентификација не е идентично со личното име и презиме на лицето наведено во документот од точка 2, лицето е должно да приложи и Извод од матична книга на венчани односно Решение за промена на личното име односно презиме.

³ Доколку лицето школувањето го завршил во странство потребно е кон пријавата да достави Диплома/Уверение за завршено средно образование или друг повисок степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во странство заедно со документ за признавање на странска средношколска или универзитетска квалификација издадена од страна на надлежна институција во Република Македонија.

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

750.

Врз основа на член 33 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување (Сл. весник на РСМ бр.98/2012; 166/2012; 15/2013; 170/2013; 43/2014; 44/2014; 97/2014; 113/2014; 160/2014, 188/2014, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 217/15, 13/16, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18) и Соопштението на Државниот завод за статистика за исплатената плата по вработен во Република Северна Македонија бр.4.1.19.16 од 20.02.2019 година, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија ги утврдува и објавува

ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКА ОСНОВА НА НИВО НА ПЛАТИТЕ ОД 2018 ГОДИНА, ЗА ПЕНЗИИТЕ ОСТВАРЕНИ ВО 2019 ГОДИНА

1. Платите остварени од 1970 до 2018 година што се земаат за утврдување на пензиската основа се пресметуваат според просечната плата на вработените во Републиката од 2018 година, како последна календарска година што и предходи на годината во која осигуреникот го остварува правото на пензија, со валоризационите коефициенти што се пресметуваат врз основа на статистичките податоци за движењето на платите на сите вработени во Републиката, и тоа:

Година	Просечна плата	Коефициенти
1970	0,001136	21.369.718,3099
1971	0,001366	17.771.595,9004
1972	0,001625	14.939.076,9231
1973	0,001872	12.967.948,7179
1974	0,002400	10.115.000,0000
1975	0,003013	8.057.085,9608
1976	0,003435	7.067.248,9083
1977	0,004087	5.939.809,1510
1978	0,004902	4.952.264,3819
1979	0,005775	4.203.636,3636
1980	0,006945	3.495.464,3629
1981	0,008817	2.753.317,4549
1982	0,011259	2.156.141,7533
1983	0,014076	1.724.637,6812
1984	0,019542	1.242.247,4670
1985	0,032821	739.648,3958
1986	0,066730	363.794,3953
1987	0,133917	181.276,4623
1988	0,359726	67.484,6967
1989	6,420000	3.781,3084
1990	38,54	629,8910
1991	77,85	311,8304
1992	764,00	31,7749
1993	4.854,00	5,0012
1994	9.009,00	2,6946
1995	9.373,00	2,5900
1996	9.445,00	2,5702
1997	9.469,00	2,5637
1998	9.623,00	2,5227
1999	9.754,00	2,4888
2000	9.942,00	2,4418
2001	10.552,00	2,3006
2002	11.279,00	2,1523
2003	11.824,00	2,0531
2004	12.293,00	1,9748
2005	12.597,00	1,9271

2006	13.517,00	1,7960
2007	14.584,00	1,6646
2008	16.096,00	1,5082
2009	19.957,00	1,2164
2010	20.553,00	1,1811
2011	20.847,00	1,1645
2012	20.902,00	1,1614
2013	21.145,00	1,1481
2014	21.394,00	1,1347
2015	21.906,00	1,1082
2016	22.342,00	1,0866
2017	22.928,00	1,0588
2018	24.276,00	1,0000

2. Пензиите пресметани со коефициентите од точка 1 на ова известување, а согласно членот 37 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се сведуваат од просечно на месечно ниво со коефициент 1,0583.

Бр. 02-1093/1
22 февруари 2019 година
Скопје

Директор,
Шаип Зенели, с.р.

751.

Врз основа на член 21 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување ("Сл.весник на РСМ"бр. 98/2012; 166/2012; 15/2013; 170/2013; 43/2014; 44/2014; 97/2014; 113/2014; 160/2014, 188/2014,20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 217/15, 13/16 , 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18) и Соопштението на Државниот завод за статистика за исплатена просечна бруто плата по вработен во Република Северна Македонија број 4.1.19.16 од 20.02.2019 година, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија, ја утврдува и објавува

ВИСИНАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ОСНОВИЦИ НА ОСИГУРЕНИ- ЦИТЕ ОДНОСНО ЛИЦАТА КОИ НЕ ОСТВАРИЛЕ ПЛАТА ОДНОСНО НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА ПО 1 ЈАНУАРИ 1970 ГОДИНА ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2019 ГОДИНА

1. Висината на пензиските основици за осигурениците и лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година, според стручната подготовка изнесува:

- за висока стручна подготовка.....	22.684,00 денари
- за виша стручна подготовка или подготовка за висококвалификуван работник	18.927,00 денари
- за средна стручна подготовка или подготовка за квалификуван работник	17.173,00 денари
- за стручна подготовка на полуквалификуван работник односно нижа стручна подготовка.....	15.153,00 денари
- за осигуреници и лица без стручна подготовка.....	14.605,00 денари

2. Износите од точката 1 на ова известување се смета како просечна плата остварена во 2018 година и служи за утврдување на пензиската основа на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата, а кои право на пензија остваруваат во 2019 година.

Бр. 02-1093/2
22 февруари 2019 година
Скопје

Директор,
Шаип Зенели, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

752.

Врз основа на член 105 став 5 и 6 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18), член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 17 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Кривогаштани („Службен гласник на Општина Кривогаштани“ бр. 3/11, 17/14, 10/16 и 14/16), согласно Мислењето на Министерство за труд и социјална политика бр. 11-114859/2 од 12.12.2018 година, Советот на Општина Кривогаштани на седницата, одржана на ден 18.02.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТА НА ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ
ЈАГОТКА С. ОБРШАНИ КРИВОГАШТАНИ

Член 1

Со оваа Одлука престанува да работи Јавната установа за деца-Центар за ран детски развој ЈАГОТКА с. Обршани Кривогаштани, од причина што престанала потребата и условите за вршење на дејноста за која истата била основана, а по претходно прибавено мислење од Министерството за труд и социјална политика.

Член 2

Јавната установа за деца - Центар за ран детски развој ЈАГОТКА с. Обршани, Општина Кривогаштани престанува да работи поради потреба од целодневно згрижување на деца од предучилишна возраст, а по претходно прибавено мислење од Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Кривогаштани“.

Бр. 08-251/8
18 февруари 2019 година
Скопје

Општина Кривогаштани
Претседател на Совет,
Зоран Кочоски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019047

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



Број 47

28 февруари 2019, четврток

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа Република Северна Македонија на покана на ЕУ

СОДРЖИНА

	Стр.
1. Одлука за воведување на рестриктивна мерка согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1610 на Советот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката 2010/573/ЗНБП за рестриктивни мерки против водството на транснистрскиот регион во Република Молдавија.....	2
2. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1611 на Советот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја.....	5
3. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1612 на Советот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди.....	9

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**1.**

Врз основа на член 7 став (1) од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр. 190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 февруари 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2018/1610 НА СОВЕТОТ ОД 25 ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/573/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ВОДСТВОТО НА ТРАНСНИСТРИСКИОТ РЕГИОН ВО РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА

Член 1

Со оваа одлука се воведува рестриктивна мерка согласно Одлуката (ЗНБП) на 2018/1610 на Советот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката 2010/573/ЗНБП за рестриктивни мерки против водството на Транснистрискиот регион во Република Молдавија.

Член 2

Оваа одлука се однесува на рестриктивна мерка забрана за влез во Република Северна Македонија.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивната мерка.

Член 4

Одлуката (ЗНБП) 2018/1610 на Советот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката 2010/573/ЗНБП за рестриктивни мерки против водството на Транснистрискиот регион во Република Молдавија во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 5

Рестриктивната мерка против водството на Транснистрискиот регион во Република Молдавија ќе се применува до 31 октомври 2019 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 45-985/1
19 февруари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 268/46

EN

Official Journal of the European Union

26.10.2018

COUNCIL DECISION (CFSP) 2018/1610

of 25 October 2018

amending Decision 2010/573/CFSP concerning restrictive measures against the leadership of the Transnistrian region of the Republic of Moldova

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 27 September 2010, the Council adopted Decision 2010/573/CFSP ⁽¹⁾.
- (2) On the basis of a review of Decision 2010/573/CFSP, the restrictive measures against the leadership of the Transnistrian region of the Republic of Moldova should be extended until 31 October 2019. The Council will carry out a review of the situation with regard to the restrictive measures after six months.
- (3) Decision 2010/573/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Article 4(2) of Decision 2010/573/CFSP is hereby replaced by the following:

‘2. This Decision shall apply until 31 October 2019. It shall be kept under constant review. It shall be renewed or amended, as appropriate, if the Council deems that its objectives have not been met.’.

Article 2

This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 25 October 2018.

For the Council
The President
J. BOGNER-STRAUSS

⁽¹⁾ Council Decision 2010/573/CFSP of 27 September 2010 concerning restrictive measures against the leadership of the Transnistrian region of the Republic of Moldova (OJ L 253, 28.9.2010, p. 54).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА (ЗНБП) 2018/1610 НА СОВЕТОТ**од 25 октомври 2018 година**

**за изменување на Одлуката 2010/573/ЗНБП за рестриктивни мерки против водството
на Транснистрискиот регион во Република Молдавија**

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската Унија, а особено член 29 од истиот,

имајќи го предвид предлогот на Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и
безбедносна политика,

со оглед на тоа што:

(1) На 27 септември 2010 година, Советот ја донесе Одлуката 2010/573/ЗНБП ⁽¹⁾.

(2) Врз основа на прегледот на Одлуката 2010/573/ЗНБП, рестриктивните мерки против
водството на Транснистрискиот регион во Република Молдавија треба да се продолжат до
31 октомври 2019 година. Советот ќе ја разгледа ситуацијата во поглед на рестриктивните
мерки по шест месеци.

(3) Затоа, Одлуката 2010/573/ЗНБП треба соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Член 4(2) од Одлуката 2010/573/ЗНБП се заменува со следново:

„2 Оваа одлука се применува до 31 октомври 2019 година. Оваа одлука е предмет
на постојан преглед. Оваа одлука се обновува или изменува, како што е соодветно,
доколку Советот смета дека нејзините цели не се исполнети.“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот по нејзиното објавување во *Службениот весник на
Европската Унија*.

Брисел, 25 октомври 2018 година.

За Советот

Претседател

Ј.БОГНЕР-ШТРАУС

¹ Одлука 2010/573/ЗНБП на Советот од 27 септември 2010 година за рестриктивни мерки против водството на
Транснистрискиот регион во Република Молдавија (Сл. весник L 253, 28.9.2010 година, стр. 54).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

2.

Врз основа на член 7 став (1) од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ бр.190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 февруари 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2018/1611 НА СОВЕТОТ ОД 25 ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/638/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА****Член 1**

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1611 на Советот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје,
- ембарго на стоки и услуги,
- финансиски мерки и
- забрана за влез во Република Северна Македонија.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за економија, Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски и Министерството за финансии- Управа за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Одлуката (ЗНБП) 2018/1611 на Советот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 5

Рестриктивните мерки против Република Гвинеја ќе се применуваат до 27 октомври 2019 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-988/1
19 февруари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

26.10.2018

EN

Official Journal of the European Union

L 268/47

COUNCIL DECISION (CFSP) 2018/1611
of 25 October 2018

amending Decision 2010/638/CFSP concerning restrictive measures against the Republic of Guinea

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 25 October 2010, the Council adopted Decision 2010/638/CFSP ⁽¹⁾ concerning restrictive measures against the Republic of Guinea.
- (2) On the basis of a review of Decision 2010/638/CFSP, those restrictive measures should be extended until 27 October 2019.
- (3) Information concerning the military rank of two of the persons listed in the Annex to Decision 2010/638/CFSP should be updated.
- (4) Decision 2010/638/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Decision 2010/638/CFSP is amended as follows:

- (1) Article 8(2) is replaced by the following:

‘2. This Decision shall apply until 27 October 2019. It shall be kept under constant review. It shall be renewed or amended, as appropriate, if the Council deems that its objectives have not been met.’;

- (2) the Annex to Decision 2010/638/CFSP is replaced by the text set out in the Annex to this Decision.

Article 2

This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 25 October 2018.

For the Council
The President

J. BOGNER-STRAUSS

⁽¹⁾ Council Decision 2010/638/CFSP of 25 October 2010 concerning restrictive measures against the Republic of Guinea (OJ L 280, 26.10.2010, p. 10).

L 268/48

EN

Official Journal of the European Union

26.10.2018

ANNEX

‘ANNEX

LIST OF PERSONS REFERRED TO IN ARTICLES 3 AND 4

	Name (and possible aliases)	Identifying information	Reasons
1.	Captain Moussa Dadis CAMARA	d.o.b.: 1.1.64 or 29.12.68 Pass: R0001318	Person identified by the International Commission of Inquiry as responsible for the 28 September 2009 events in Guinea
2.	Colonel Moussa Tiégboro CAMARA	d.o.b.: 1.1.68 Pass: 7190	Person identified by the International Commission of Inquiry as responsible for the 28 September 2009 events in Guinea
3.	Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY	d.o.b.: 26.2.57 Pass: 13683	Person identified by the International Commission of Inquiry as responsible for the 28 September 2009 events in Guinea
4.	Lieutenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITE		Person identified by the International Commission of Inquiry as responsible for the 28 September 2009 events in Guinea
5.	Colonel Jean-Claude PIVI (alias Coplan)	d.o.b.: 1.1.60	Person identified by the International Commission of Inquiry as responsible for the 28 September 2009 events in Guinea’

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА (ЗНБП) 2018/1611 НА СОВЕТОТ

од 25 октомври 2018 година

за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската Унија, а особено член 29 од истиот,

имајќи го предвид предлогот на Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика,

со оглед на тоа што:

- (1) На 25 октомври 2010 година, Советот ја донесе Одлуката 2010/638/ЗНБП ⁽¹⁾ за рестриктивни мерки против Република Гвинеја.
- (2) Врз основа на прегледот на Одлуката 2010/638/ЗНБП, рокот на рестриктивните мерки треба да биде продолжен до 27 октомври 2019 година.
- (3) Треба да се ажурираат информациите за воениот ранг на две лица од лицата наведени во списокот во анексот кон Одлуката 2010/638/ЗНБП.
- (4) Затоа, Одлуката 2010/638/ЗНБП треба соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Одлуката 2010/638/ЗНБП се изменува како што следува:

- (1) член 8(2) се заменува со следното:

„2 Оваа одлука се применува до 27 октомври 2019 година. Оваа одлука е предмет на постојан преглед. Оваа одлука се обновува или изменува, како што е соодветно, доколку Советот смета дека нејзините цели не се исполнети.“;

- (2) анексот кон Одлуката 2010/638/ЗНБП се заменува со текстот утврден во анексот кон оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот по нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската Унија*.

Брисел, 25 октомври 2018 година.

За Советот

Претседател

J. БОГНЕР-ШПРАУС

¹ Одлука 2010/638/ЗНБП на Советот од 25 октомври 2010 година за рестриктивни мерки против Република Гвинеја (Сл. весник L 280, 26.10.2010 година, стр.10).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

АНЕКС

„АНЕКС

СПИСОК НА ЛИЦА НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕНОВИ 3 И 4

	Име (и евентуални псевдоними)	Информации за идентификација	Причини
1.	Капетан Муса Дадис КАМАРА (Moussa Dadis CAMARA)	датум на раѓање: 1.1.1964 или 29.12.1968 Пасош: R0001318	Лице идентификувано од страна на Меѓународната комисија за истраги дека е одговорно за настаните од 28 септември 2009 година во Гвинеја.
2.	Полковник Муса Тиегборо КАМАРА (Moussa Tiégboro CAMARA)	датум на раѓање: 01.1.1968 Пасош: 7190	Лице идентификувано од страна на Меѓународната комисија за истраги дека е одговорно за настаните од 28 септември 2009 година во Гвинеја.
3.	Полковник д-р. Абдулаје Чериф ДИАБИ (Dr. Abdoulaye Chérif DIABY)	датум на раѓање: 26.2.1957 Пасош: 13683	Лице идентификувано од страна на Меѓународната комисија за истраги дека е одговорно за настаните од 28 септември 2009 година во Гвинеја.
4.	Поручник Абубакар Чериф (познат како Тумба) ДИАКИТЕ (Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ)		Лице идентификувано од страна на Меѓународната комисија за истраги дека е одговорно за настаните од 28 септември 2009 година во Гвинеја.
5.	Полковник Жан-Клод ПИВИ (познат како Коплан)	датум на раѓање: 1.1.1960	Лице идентификувано од страна на Меѓународната комисија за истраги дека е одговорно за настаните од 28 септември 2009 година во Гвинеја“

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

3.

Врз основа на член 7 став (1) од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр. 190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 февруари 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2018/1612 НА СОВЕТОТ ОД 25 ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2015/1763 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО БУРУНДИ

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1612 на Советот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје,
- ембарго на стоки и услуги,
- финансиски мерки,
- забрана за влез во Република Северна Македонија.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за економија, Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски, Министерството за финансии и Министерството за финансии - Управа за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Одлуката (ЗНБП) 2018/1612 на Советот од 25 октомври 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 5

Рестриктивните мерки во однос на состојбата во Бурунди ќе се применуваат до 31 октомври 2019 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 45-989/1
19 февруари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

26.10.2018

EN

Official Journal of the European Union

L 268/49

COUNCIL DECISION (CFSP) 2018/1612

of 25 October 2018

amending Decision (CFSP) 2015/1763 concerning restrictive measures in view of the situation in Burundi

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 1 October 2015, the Council adopted Decision (CFSP) 2015/1763 ⁽¹⁾ concerning restrictive measures in view of the situation in Burundi.
- (2) On the basis of a review of Decision (CFSP) 2015/1763, the restrictive measures should be renewed until 31 October 2019.
- (3) Additional identifying information concerning one natural person is available.
- (4) Decision (CFSP) 2015/1763 should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The second paragraph of Article 6 of Decision (CFSP) 2015/1763 is replaced by the following:

‘This Decision shall apply until 31 October 2019.’

Article 2

The Annex to Decision (CFSP) 2015/1763 is amended as set out in the Annex to this Decision.

Article 3

This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 25 October 2018.

For the Council

The President

J. BOGNER-STRAUSS

⁽¹⁾ Council Decision (CFSP) 2015/1763 of 1 October 2015 concerning restrictive measures in view of the situation in Burundi (OJ L 257, 2.10.2015, p. 37).

L 268/50

EN

Official Journal of the European Union

26.10.2018

ANNEX

In the Annex to Decision (CFSP) 2015/1763, entry 3 under the heading ‘List of natural and legal persons, entities and bodies referred to in Articles 1 and 2’ is replaced by the following:

	Name	Identifying Information	Grounds for designation
3.	Mathias/Joseph NIYONZIMA alias KAZUNGU	DOB: 6.3.1956; 2.1.1967 POB: Kanyosha Commune, Mubimbi, Bujumbura-Rural Province, Burundi Registration number (SNR): O/00064 Burundian nationality. Passport number: OP0053090	Officer of the National Intelligence Service. Responsible for obstructing the search for a political solution in Burundi by inciting violence and acts of repression during the demonstrations that started on 26 April 2015 following the announcement of the presidential candidacy of President Nkurunziza. Responsible for helping to train, coordinate and arm the Imbonerakure paramilitary militias, including outside Burundi, who are responsible for acts of violence, repression and serious human rights abuses in Burundi.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА (ЗНБП) 2018/1612 НА СОВЕТОТ

од 25 октомври 2018 година

за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европска Унија, а особено член 29 од истиот;
имајќи го предвид предлогот на Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика,

со оглед на тоа што:

- (1) На 1 октомври 2015 година, Советот ја донесе Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 ⁽¹⁾ за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди.
- (2) Врз основа на прегледот на Одлуката (ЗНБП) 2015/1763, рестриктивните мерки треба да се продолжат до 31 октомври 2019 година.
- (3) Достапни се дополнителни информации за идентификација во однос на едно физичко лице.
- (4) Затоа, Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 треба соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Вториот став од член 6 од Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 се заменува со следното:
„Оваа одлука се применува до 31 октомври 2019 година.“.

Член 2

Анексот кон Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 се изменува како што е утврдено во анексот кон оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила на денот по нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската Унија*.

Брисел, 25 октомври 2018 година.

За Советот

Претседател

J. БОГНЕР-ШПРАУС

¹ Одлука (ЗНБП) 2015/1763 на Советот од 1 октомври 2015 година за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди (Сл. весник L 257, 2.10.2015 година, стр. 37).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

АНЕКС

Во анексот кон Одлуката (ЗНБП) 2015/1736, внесот 3 под насловот „Список на физички и правни лица, субјекти и тела наведени во членови 1 и 2“ се заменува со следното:

	Име	Информации за	Причини за назначување
„3.	Матијас/Јозеф НИЈОНЗИ МА (Mathias/Joseph NIYONZIMA)	ДАТУМ НА РАЃАЊЕ: 6.3.1956; 2.1.1967 МЕСТО НА РАЃАЊЕ: Kanyosha Commune, Mubimbi, Bujumbura-Rural Province, Бурунди Регистрациски број (SNR): O/00064 Бурундиска националност. Број на пасош: OP0053090	Службеник во Националната разузнавачка служба. Одговорен за попречување на барањето на политичко решение во Бурунди преку поттикнување на насилство и акти на репресија за време на демонстрациите кои започнале на 26 април 2015 година по објавувањето на претседателската кандидатура на претседателот Нкурунзиза (Nkurunziza). Одговорен за помагање при обука, координирање и вооружување на паравоените милиции Имбонеракуре (Imbonerakure), вклучувајќи и надвор од границите на Бурунди, кои се одговорни за актите на насилство, репресија и сериозни повреди на човековите права во Бурунди.“



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија


www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019047